

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 20

Понеделник, 11 декември 2017 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
430. Одлука за определување висината на надоместокот и начинот на исплата на изборните органи при локалните избори во 2017 година на подрачјето на Општинска изборна комисија - Струмица	3	437. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7689/1 КО Струмица	10
431. Одлука за определување и исплата на надоместокот за изборните трошоци на организаторите на изборната кампања за Локалните избори 2017 година во општина Струмица	6	438. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица (УП бр. 20-4981)	11
432. Одлука за доделување парична помош на Љупчо Симевски од Струмица	7	439. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица (УП бр. 20-4980)	12
433. Одлука за доделување парична помош на Димитар Алачки од Струмица	8	440. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3220 КО Вељуса	12
434. Одлука за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица	8	441. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 761 КО Баница	13
435. Одлука за избор на член на Советот на општина Струмица, кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашањата на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица	9	442. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1827/1, 1828 КО Струмица	14
436. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 6696/1 КО Вељуса	10	443. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2287 КО Банско	14

- | | |
|--|---|
| <p>444. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3449 и 4958 КО Куклиш 15</p> <p>445. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1175 КО Градско Балдовци 16</p> <p>446. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2648 КО Банско 16</p> <p>447. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 32, 39/1 КО Струмица 17</p> <p>448. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4893/2 КО Куклиш 18</p> <p>449. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1019 КО Баница 18</p> <p>450. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица 19</p> <p>451. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица 20</p> <p>452. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/2 КО Банско 20</p> <p>453. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7668/2 КО Струмица 21</p> <p>454. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 553 и дел на КП бр. 1372 КО Сачево 22</p> <p>455. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година 22</p> | <p>456. Решение за разрешување на членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица 23</p> <p>457. Решение за разрешување и избор на членови на Советот на општина Струмица за учество во работата на Комисијата за издавање на деловен простор под закуп 24</p> <p>458. Решение за разрешување и именување на членови во Локалниот економско-социјален совет на Општина Струмица 24</p> <p>459. Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на Општинската изборна комисија - Струмица за организација и спроведување на Локалните избори 2017 година, за периодот: август - октомври 2017 година 25</p> <p>460. Заклучок за давање согласност на Измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2017 година во општинската администрација на Општина Струмица 25</p> <p>461. Заклучок за усвојување на Програмата за развој на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ за 2018 година 26</p> <p>462. Заклучок за усвојување на Програмата за работа со финансиски план за 2018 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица“ 26</p> <p>463. Заклучок за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2017/2018 година 27</p> <p>464. Заклучок за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2017/2018 година 27</p> <p>465. Заклучок за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2017/2018 година 28</p> <p>466. Заклучок за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2017/2018 година 28</p> <p>467. Заклучок за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2017/2018 година 29</p> |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <p>468. Заклучок за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2017/2018 година 29</p> <p>469. Заклучок за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2017/2018 година 30</p> <p>470. Заклучок за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2017/2018 година 30</p> | <p>471. Заклучок за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ Процениково во учебната 2017/2018 година 31</p> <p>472. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работењето ЈПЕД „Струмица гас“ за период од I до IX месец 2017 година 31</p> <p>473. Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица-Гас“ за 2018 година 32</p> |
|--|--|

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за определување висината на надоместокот и начинот на исплата на изборните органи ангажирани при Локалните избори 2017 година на подрачјето на Општинска изборна комисија - Струмица

Се објавува Одлуката за определување висината на надоместокот и начинот на исплата на изборните органи ангажирани при Локалните избори 2017 година на подрачјето на Општинска изборна комисија - Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7762/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

430.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 19 став 2 и член 88 став 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на

седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а за определување висината на надоместокот и начинот на исплата на изборните органи ангажирани при Локалните избори 2017 година на подрачјето на Општинска изборна комисија - Струмица

Член 1

Надоместокот за извршената работа во изборниот процес за локалните избори 2017 година на подрачјето на ОИК Струмица се определува согласно Правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2017 година за избор на членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за избор на градоначалници на општините и градоначалник на Градот Скопје, донесен од Државната изборна комисија на Република Македонија број 08-2786/1 од 14.11.2017 година, и Упатството за начин на реализација на надоместокот на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2017 година за членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје, донесен од Државната изборна комисија, број 08-2787/1 од 14.11.2017 година .

Член 2

Согласно член 2 од Правилникот, на подрачјето на ОИК Струмица, право на надоместок за извршена работа во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2017 година имаат:

- Претседателот, заменик претседателот, членовите, замениците

- членови, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија Струмица;
- Претседателите, замениците претседатели, членовите и замениците членови на 83 избирачки одбори на подрачјето на ОИК Струмица.

Член 3

Согласно член 16 и член 22 од Правилникот, за ангажманот од 07.08 до 15.10.2017 година, на членовите на Општинската изборна комисија Струмица, се определува следниот надоместок:

Ред бр.	Функција	Бр. на ангажирани лица	Износ на надомест за едно лице	Вкупно
1.	Претседател на ОИК	1	50.000	50.000
2.	Заменик – претседател на ОИК	1	45.000	45.000
3.	Секретар на ОИК	1	45.000	45.000
4.	Член на ОИК	4	40.000	160.000
5.	Заменик член на ОИК	4	30.000	120.000
6.	Заменик секретар на ОИК	1	33.750	33.750
	Вкупно:			453.750

Член 4

Согласно член 24 и 25 од Правилникот, на претседателите, заменик претседателите, членовите и заменик членовите на избирачките одбори на подрачјето на ОИК Струмица, се определува надоместок и тоа:

1. На претседателите, замениците претседатели, членовите и нивните заменици, за спроведување на гласањето на 15 октомври 2017 година им се определува надомест:

Функција	Број на ангажирани лица за еден ИО	Надомест за едно ангажирано лице	Вкупен износ
Претседател	28	3000	84.000
Заменик претседател	55	2500	137.500
Член	172	2000	344.000
Заменик член	247	2000	494.000
	Вкупно:		1.059.500

2. На претседателите, замениците претседатели, членовите и нивните заменици, кои на 14 октомври 2017 година спроведоа гласање на болни и немоќни лица и на 15 октомври 2017 година спроведоа гласање на избирачките места, се определува надомест:

Функција	Број на ангажирани лица за еден ИО	Надомест за гласање болни и немоќни на 14 октомври за едно лице	Надомест за за гласање на 15 октомври за едно лице	Вкупно за едно лице	Вкупен износ
Претседател	54	1500	3000	4500	243.000
Заменик претседател	27	1250	2500	3750	101.250
Член	156	1000	2000	3000	468.000
Заменик член	81	1000	2000	3000	243.000
				Вкупно:	1.055.250

3. На избирачкиот одбор 1735, кој на 14 октомври спроведе гласање во затвор и гласање на болни и немоќни лица, на 15 октомври 2017 година гласање на избирачкото место 1735 и на 28 октомври 2017 година повторно спроведување на гласање во затвор Струмица, се определува надомест:

Функција	Број на англ. лица за еден ИО	За 14 октомври - затвор и гласање на болни	15 октомври ИМ	За 28 октомври - затвор	Вкупно за едно лице	Вкупен износ
Претседател	1	1500	3000	1500	6000	6.000
Заменик претседател	1	1250	2500	1250	5000	5.000
Член	4	1000	2000	1000	4000	16.000
Заменик член	4	1000	2000	1000	4000	16.000
Вкупно:						43.000

Рекапитулар:

Рб.	Опис	Износ денари
1.	Надоместок на ОИК Струмица	453.750,00
2.	Надоместок на избирачки одбори на подрачјето на ОИК Струмица	2.157.750,00
	Вкупно:	2.611.500,00

Член 5

Надоместокот на Општинската изборна комисија - Струмица во износ од 453.750,00 денари и на избирачките одбори во износ од 2.157.750,00 денари или вкупно 2.611.500,00 денари, се исплаќаат поединечно на секој член на изборниот орган, според ангажираноста во Избирачкиот одбор утврдена согласно член 4 точка 1, 2 и 3 од оваа Одлука на поединечно доставена трансакциска сметка, во согласност со оваа Одлука, Правилникот, Упатството на Државната изборна комисија и позитивните законски прописи.

Член 6

Средствата за исплата на надоместокот се обезбедуваат од Буџетот на општина Струмица и се трансферираат на посебна наменска сметка, отворена во рамките на трезорската сметка за спроведување на локалните избори во 2017 година, односно на посебна сметка во разделот на општината и со нив располага ОИК Струмица, во согласност со оваа Одлука.

Член 7

Се задолжува Општинската изборна комисија – Струмица, да обезбеди поединечни трансакциони сметки на сите ангажирани учесници во подготовката и спроведувањето на Локалните избори 2017 година и поединечно во соработка со Одделението за сметководство и плаќања при Општина Струмица, да им ги трансферира

определените средства согласно оваа Одлука, Правилникот и Упатството на Државната изборна комисија, на начин пропишан за трезорското работење.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7762/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за определување и исплата на надоместокот за изборните трошоци на организаторите на изборната кампања за Локалните избори 2017 година во општина Струмица

Се објавува Одлуката за определување и исплата на надоместокот за изборните трошоци на организаторите на изборната кампања за Локалните

избори 2017 година во општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7763/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

431.

Врз основа на член 86 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а **за определување и исплата на** **надоместокот за изборните трошоци на** **организаторите на изборната кампања** **за Локалните избори 2017 година во** **општина Струмица**

Член 1

Со оваа Одлука се определува надоместокот за изборните трошоци кои треба да се исплатат на организаторите на изборната кампања за Локалните избори 2017 година во општина Струмица, според усвоените гласови и тоа за:

Р.б.	Назив на партија-коалиција	Добиени гласови	Надомест по глас	Вкупно
1.	Коалиција предводена од СДСМ за избор на Градоначалник	18.502	15,00	277.530,00
2.	Коалиција предводена од СДСМ за избор на членови на Совет	18.206	15,00	273.090,00
3.	Коалиција предводена од ВМРО - ДПМНЕ за избор на Градоначалник	11.751	15,00	176.265,00
4.	Коалиција предводена од ВМРО - ДПМНЕ за избор на членови на Совет	11.760	15,00	176.400,00
Вкупно:				903.285,00

Член 2

Средствата од член 1 став 1 во табелата под реден број 1 и 2 за Коалиција предводена од СДСМ за избор на Градоначалник и избор на членови на Совет, во вкупен износ од 550.620,00 денари да се исплатат на на жиро сметка 300000004125834 – Комерцијална банка, на организаторот на изборната кампања – Социјалдемократски сојуз на Македонија - СДСМ, Нова Социјалдемократска партија – НСДП, Либерално Демократска Партија – ЛДП, Демократски сојуз на Власите од Македонија – ДСВМ, Нова Алтернатива – НА, Партија на обединети пензионери и граѓани на Македонија – ПОПГМ, Социјалдемократска унија – СДУ, Либерална партија на Македонија – ЛП, Демократски сојуз – ДС, Српска напредна странка во Македонија – СНСМ, Демократска обнова на Македонија – ДОМ, Партија за целосна еманципација на Ромите – ПЦЕР, Политичка партија Достоинство – ППД, Партија за економски промени – "ПЕП 21", Алијанса за позитивна Македонија – АПМ, Партија за Европска Иднина – ПЕИ, Партија за движење на Турците во Македонија – ПДТ, Српска Странка во Македонија – ССМ,

Демократска партија на Ромите – ДПР, Обединета партија за еднаквост на Ромите – ОПЕР, Обединети за Македонија – ОМ, МОРО Работничка Партија.

Член 3

Средствата од член 1 став 1 во табелата под реден број 3 за Коалиција предводена од ВМРО - ДПМНЕ за избор на Градоначалник, во износ од 176.265,00 денари да се исплатат на жиро сметка 210072304860187 – НЛБ Банка АД Скопје, на организаторот на изборната кампања: ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО – Демократска партија за македонско национално единство), Социјалистичка партија на Македонија, Демократска Партија на Србите во Македонија, Граѓанска опција за Македонија-ГРОМ, Сојуз на Ромите од Македонија, Партија на Правдата, Странка на демократска акција на Македонија, Партија на Власите од Македонија, Работничко Земјоделска Партија на Република Македонија, Нова Либерална Партија, Партија на обединети демократи на Македонија, Македонска Алијанса, Демократска Партија на Турците на Македонија, ВМРО-ДП (ВМРО-Демократска партија), Македонска Акција (МАОК), Демократски сили на Ромите,

Роми Обединети од Македонија, Движење за национално единство на Турците, Сојуз на Титови леви сили.

Член 4

Средствата од член 1 став 1 во табелата под реден број 4 за Коалиција предводена од ВМРО - ДПМНЕ за избор на членови на Совет, во износ од 176.400,00 денари да се исплатат жиро сметка 210072304350161 – НЛБ Банка АД Скопје, на организаторот на изборната кампања – ВМРО - ДПМНЕ (ВМРО – Демократска партија за македонско национално единство), Социјалистичка партија на Македонија, Демократска Партија на Србите во Македонија, Граѓанска опција за Македонија-ГРОМ, Сојуз на Ромите од Македонија, Партија на Правдата, Странка на демократска акција на Македонија, Партија на Власите од Македонија, Работничко Земјоделска Партија на Република Македонија, Нова Либерална Партија, Партија на обединети демократи на Македонија, Македонска Алијанса, Демократска Партија на Турците на Македонија, ВМРО-ДП (ВМРО-Демократска партија), Македонска Акција (МААК), Демократски сили на Ромите, Роми Обединети од Македонија, Сојуз на Титови леви сили.

Член 5

Надоместокот од член 1 на оваа Одлука ќе се исплати од Буџетот на општина Струмица во согласност со Изборниот законик.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7763/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Љупчо Симевски од Струмица

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Љупчо Симевски од Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7764/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

432.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Одлука за доделување парична помош на Љупчо Симевски од Струмица

Член 1

На Љупчо Симевски од Струмица, му се доделува парична помош во нето износ од 50.000,00 денари, како помош за санирање на штета настаната од пожар во семејниот стан на ул. „Васил Сурчев“ бр. 3-3/4 во Струмица.

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2017 година и да се трансферираат на Љупчо Симевски од Струмица, на негова трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7764/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за доделување парична помош на Димитар Алачки од Струмица

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Димитар Алачки од Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7765/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

433.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Одлука за доделување парична помош на Димитар Алачки од Струмица

Член 1

На Димитар Алачки од Струмица, му се доделува парична помош во нето износ од 50.000,00 денари, како помош за санирање на штета настаната од пожар во семејната куќа на ул.„Панче Пешев“ бр. 7, во Струмица .

Член 2

Доделените парични средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2017 година и да се трансферираат на Димитар Алачки од Струмица, на негова трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7765/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица

Се објавува Одлуката за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7766/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

434.

Врз основа на член 4 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13 и 147/15), и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Одлука за определување на имиња на улици на подрачјето на град Струмица

Член 1

Со оваа Одлука се врши определување на имиња на улици во град Струмица.

Член 2

Во Генералниот урбанистички план на град Струмица се врши следното определување на имиња на улици:

- На улицата од точка 5012 до 5029, со технички број „2“, се определува името „Стојан Ѓорѓиев“;
- На улицата од точка 5046 до 5047, со технички број „7“, се определува името „Добромир Хрис“;
- На улицата од точка 5037 до 5032, со технички број „12“, се определува името

„Александар Думов“;
 – На улицата од точка 5044 до 5038, со технички број „13а“, се определува името „Алеко Протогеров“;
 – На улицата од точка 5036 до 5034, со технички број „14“, се определува името „Манол Пандевски“;
 – На улицата од точка 5041 до 5042, со технички број „19“, се определува името „Уфе Елеман Јесен“.

Член 3

Во Урбанистички план вон населено место (повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци) се врши следното определување на имиња на улица:

- На улицата (дел од локален пат) од точка 5055-1 до 5055-2, се определува името „Димитар Галев“.

Член 4

Донесената Одлука да се достави до Централниот регистар на Република Македонија за доделување на матичен број на новоименуваните улици и упис на податоците во електронскиот регистар.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7766/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица

Се објавува Одлуката за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица,

донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7767/2 Општина Струмица
 11.12.2017 год. Градоначалник,
 С т р м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

435.

Врз основа на член 53 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а

за избор на член на Советот на општина Струмица кој ќе учествува во процесот на одлучување за прашања на конфликт на интереси на Градоначалникот на општина Струмица

Член 1

Во случаите на конфликт на интереси, согласно член 53 од Законот за локалната самоуправа, во кои Градоначалникот на општина Струмица Коста Јаневски, не може да учествува во процесот на одлучување за прашања во кои тој или неговиот брачен другар, деца или роднини до втор степен странична линија има финансиски или друг личен интерес, се избира членот на Советот на општина Струмица Ацо Ѓоргиев.

Член 2

Изборот на членот на Советот во случаите на конфликт на интереси на градоначалникот, се изврши на начин на кој се избира претседателот на Советот на Општината.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7767/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 6696/1 КО Вељуса

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 6696/1 КО Вељуса, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7768/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

436.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 6696/1 КО
Вељуса

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, помошен објект - гаража, кој се наоѓа на КП бр. 6696/1 КО

Вељуса, во сопственост на лицето Васе Грендов.

Објектот на КП бр. 6696/1 КО Вељуса, се наоѓа вон опфат на урбанистички план, на земјиште сопственост на лицето Васе Грендов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7768/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7689/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7689/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7769/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

437.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7689/1 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7689/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Рамчо Мутов.

Објектот на КП бр. 7689/1 КО Струмица, со еден дел се наоѓа вон опфат на урбанистички план, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7769/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,

С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО
Струмица (УП бр. 20-4981)

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица (УП бр. 20-4981), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7770/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

438.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7953/2 КО
Струмица (УП бр. 20-4981)

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7953/2 КО Струмица, во сопственост на лицето Јован Ангелов.

Објектот на КП бр. 7953/2 КО Струмица, со еден дел се наоѓа вон опфат на урбанистички план, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7770/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица (УП бр. 20-4980)

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица (УП бр. 20-4980), донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7771/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

439.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7953/2 КО Струмица (УП бр. 20-4980)

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7953/2 КО Струмица, во сопственост на лицето Мито Партинов.

Објектот на КП бр. 7953/2 КО Струмица, со еден дел се наоѓа вон опфат на урбанистички план, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7771/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3220 КО Вељуса

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3220 КО Вељуса, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7772/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

440.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 3220 КО
Вељуса

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3220 КО Вељуса, во сопственост на лицето Панче Занев.

Објектот на КП бр. 3220 КО Вељуса, се наоѓа вон опфат на урбанистички план, на земјиште сопственост на лицето Панче Занев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7772/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 761 КО Баница

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 761 КО Баница, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7773/2 Општина Струмица
 11.12.2017 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

441.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 761 КО Баница

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 761 КО Баница, во сопственост на лицето Дана Трајкова.

Објектот на КП бр. 761 КО Баница, се наоѓа вон опфат на урбанистички план, на земјиште сопственост на лицето Дана Трајкова.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7773/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1827/1, 1828 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1827/1, 1828 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7774/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

442.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1827/1, 1828 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, училишна зграда, кој се наоѓа на КП бр. 1827/1, 1828 КО Струмица во сопственост на ОМУ Боро Џони.

Според ДУП за блок бр. 21, објектот на КП бр. 1827/1, 1828 КО Струмица, се наоѓа на земјиште со намена заштитно детско игралиште, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7774/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2287 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2287 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7775/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

443.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 2287 КО
Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2287 КО Банско, во сопственост на лицето Неделка Ѓоргиева.

Објектот на КП бр. 2287 КО Банско, се наоѓа вон опфат на урбанистички план, на земјиште сопственост на лицето Неделка Ѓоргиева.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7775/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3449 и 4958 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3449 и 4958 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7776/2 Општина Струмица
 11.12.2017 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

444.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 3449 и 4958 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 3449 и 4958 КО Куклиш во сопственост на лицето Кољо Хаџиевски.

Според УП за село Куклиш, објектот на КП бр. 3449 и 4958 КО Куклиш, се наоѓа на земјиште со намена терцијални дејности и мало стопанство, на земјиште сопственост на Кољо Хаџиевски и Милушев Ѓорѓе (КП бр. 3449) и Нетка Ристовска (КП бр. 4958).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7776/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за проширување
на плански опфат за КП бр. 1175 КО
Градско Балдовци

Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1175 КО Градско Балдовци, донесена на
седницата на Советот на општина
Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7777/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

445.

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 07.12.2017 година,
донесе

О д л у к а

**за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 1175 КО
Градско Балдовци**

Член 1

Се утврдува потреба од
донесување на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат и вклопување на
бесправниот објект, станбена куќа, кој се
наоѓа на КП бр. 1175 КО Градско
Балдовци, во сопственост на лицето
Зоран Коцев.

Објектот на КП бр. 1175 КО
Градско Балдовци, се наоѓа вон опфат на
урбанистички план, на земјиште
сопственост на лицето Атанас Коцев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7777/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локалната самоуправа
 („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1
алинеја 3 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Градоначалникот на општина
Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување
потреба од донесување на урбанистичко -
планска документација за усогласување
на намената на градежно земјиште на КП
бр. 2648 КО Банско

Се објавува Одлуката за
утврдување потреба од донесување на
урбанистичко - планска документација за
усогласување на намената на градежно
земјиште на КП бр. 2648 КО Банско,
донесена на седницата на Советот на
општина Струмица, одржана на 07.12.2017
година.

Бр.09-7778/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски
.....

446.

Врз основа на член 4 став 1 од
Законот за постапување со бесправно
изградени објекти („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11,
155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14,
124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од
Правилникот за стандарди за вклопување
на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 56/11,
162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и
52/16) и член 20 од Статутот на општина
Струмица („Службен гласник на општина
Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10
и 1/15), Советот на општина Струмица, на
седницата одржана на 07.12.2017 година,
донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 2648 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2648 КО Банско во сопственост на лицето Кољо Петров.

Според УП за село Банско, објектот на КП бр. 2648 КО Банско, се наоѓа на земјиште со намена Б5-хотелски комплекси, на земјиште сопственост на лицето Кољо Петров и Благо Петров.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7778/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 32, 39/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 32, 39/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7779/2 Општина Струмица
 11.12.2017 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

447.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 32, 39/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 32, 39/1 КО Струмица во сопственост на лицето Кирио Тушевски.

Според ДУП на Струмица блок бр. 41, објектот на КП бр. 32, 39/1 КО Струмица, се наоѓа на земјиште со евидентирани бесправни објекти и со дел навлегува во заштитно зеленило Д2, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7779/ Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4893/2 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4893/2 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7780/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

448.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4893/2 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 4893/2 КО Куклиш во сопственост на лицето Џоко Појразов.

Според УП за село Куклиш, објектот на КП бр. 4893/2 КО Куклиш, се наоѓа на земјиште со намена терцијални дејности и мало стопанство, на земјиште сопственост на лицето Џоко Појразов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7780/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1019 КО Баница

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1019 КО Баница, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7781/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

449.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 1019 КО Баница

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена кука, кој се наоѓат на КП бр. 1019 КО Баница во сопственост на лицето Томчо Митев.

Според УП за село Баница, објектот на КП бр. 1019 КО Баница, се наоѓа на земјиште со намена сакрални објекти, на земјиште сопственост на лицето Митев Стојан Томчо.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7781/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7782/2 Општина Струмица
 11.12.2017 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

450.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 7895/1 КО
Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 7895/1 Ко Струмица, во сопственост на лицето Васил Комаров.

Објектот на КП бр. 7895/1 КО Струмица, се наоѓа вон опфат на урбанистички план, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7782/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7783/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

451.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 7898/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Македонка Пандева.

Објектот на КП бр. 7898/1 КО Струмица, се наоѓа вон опфат на урбанистички план, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7783/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/2 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/2 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7784/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

452.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 2681/2 КО Банско

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2681/2 КО Банско во сопственост на лицето Ристо Кузманов.

Според УП за село Банско, објектот на КП бр. 2681/2 КО Банско, се наоѓа на земјиште со намена Б5-хотелски комплекси, на земјиште сопственост на лицето Ристо Кузманов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7784/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7668/2 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7668/2 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7785/2 Општина Струмица
 11.12.2017 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

453.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за усогласување на
намената на градежно земјиште на КП
бр. 7668/2 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 7668/2 КО Струмица во сопственост на лицето Екатерина Гошева.

Според ГУП на град Струмица, објектот на КП бр. 7668/2 КО Струмица, се наоѓа на земјиште со намена Д-зеленило, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7785/1 Совет на општина Струмица
 07.12.2017 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 553 и дел на КП бр. 1372 КО Сачево

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 553 и дел на КП бр. 1372 КО Сачево, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7786/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

454.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 553 и дел на КП бр. 1372 КО Сачево

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, стовариште, кој се наоѓа на КП бр. 553 и дел на КП бр. 1372 КО Сачево, во сопственост на лицето Ване Крстев. Според ГУП на град Струмица, објектот на КП бр. 553 и дел на КП бр. 1372 КО Сачево, се наоѓа во зона со намена верски објекти - црква, а со дел и на инфраструктура, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7786/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7787/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

455.

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

П р о г р а м а

за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2017 година („Службен гласник на општина Струмица“

бр. 21/16, 7/17 и 8/17), се врши следното дополнување:

Во глава

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден број 38 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
39	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 21 (блок 12 УЕ2, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: - од западна страна со бул.„Балканска“, - од северна страна со ул.„Дрварска“, - од источна страна со ул.„Цар Самоил“, и - од јужна страна со ул.„Широк Дол“.	Самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7787/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за разрешување на членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување на членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7788/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

456.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Решение
за разрешување на членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Од должноста членови во Управниот одбор на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, на нивно барање, се разрешуваат:

- Ристо Ангелов, и
- Љупка Цикарска.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7788/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за разрешување и избор на членови на Советот на општина Струмица за учество во работата на Комисијата за издавање на деловен простор под закуп

Се објавува Решението за разрешување и избор на членови на

Советот на општина Струмица за учество во работата на Комисијата за издавање на деловен простор под закуп, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7789/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

457.

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15) и член 7 став 3 од Правилникот за условите и начинот за издавање под закуп на деловен простор во сопственост на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 22/07), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Решение
за разрешување и избор на членови на
Советот на општина Струмица за
учество во работата на Комисијата за
издавање на деловен простор под
закуп

1. Од Комисијата за издавање на деловен простор под закуп, поради истек на мандатот, се разрешуваат членовите: Зоран Пакетов, Катерина Кузмановска и Борче Хаџиев.

2. За учество во работата на Комисијата за издавање на деловен простор под закуп се избираат членовите:

- Митко Бонев
- Нада Бајрактарова, и
- Ели Панова

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7789/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за
разрешување и именување членови во
Локалниот економско - социјален совет на
Општина Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување членови во Локалниот економско - социјален совет на Општина Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7790/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

458.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Решение
за разрешување и именување членови
во Локалниот економско - социјален
совет на Општина Струмица

1. Од членови во Локалниот економско - социјален совет на Општина Струмица се разрешуваат: Наташа Иванова и Борче Василевски.

2. За членови во Локалниот економско - социјален совет на Општина Струмица се именуваат:

- Снежанка Тасева, и
- Митко Дрвошанов

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7790/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на Општинската изборна комисија - Струмица за организација и спроведување на Локалните избори 2017 година, за периодот август - октомври 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на Општинската изборна комисија - Струмица за организација и спроведување на Локалните избори 2017 година, за периодот август - октомври 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7791/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

459.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Заклучок
за усвојување на Извештајот за работата на Општинската изборна комисија - Струмица за организација и спроведување на Локалните избори 2017 година, за периодот август - октомври 2017 година

1. Се усвојува на Извештајот за работата на Општинската изборна комисија - Струмица за организација и спроведување на Локалните избори 2017 година, за периодот август - октомври 2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7791/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1

алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2017 година во општинската администрација на Општина Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2017 година во општинската администрација на Општина Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7756/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

460.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Заклучок
за давање согласност на Измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2017 година во општинската администрација на Општина Струмица

1. Се дава согласност на Измените и дополнувањата на Годишниот план за вработување за 2017 година во општинската администрација на Општина Струмица, бр. 29-1976/7 од 30.11.2017 година.
2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7756/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за развој на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за развој на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7792/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

461.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Програмата за развој на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2018 година

1. Се усвојува Програмата за развој на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2018 година, предложена од страна на Управниот одбор со Одлука бр. 02-203/2 од 30.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7792/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа со финансов план за 2018 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа со финансов план за 2018 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7793/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

462.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Програмата за работа со финансов план за 2018 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

1. Се усвојува Програмата за работа со финансов план за 2018 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, предложена од страна на Управниот одбор со Одлука бр. 02-100/1 од 29.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7793/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2017/2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7794/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

463.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2017/2018 година, бр. 03-697/1 од 15.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7794/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2017/2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7795/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

464.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2017/2018 година, бр. 03-522/13 од 30.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7795/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2017/2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7796/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

465.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2017/2018 година, бр. 01-572/1 од 13.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7796/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2017/2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7797/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

466.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2017/2018 година, бр. 01-665/1 од 17.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7797/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2017/2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7798/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

467.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Куклиш во учебната 2017/2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7798/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2017/2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7799/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

468.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

Заклучок

за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Муртино во учебната 2017/2018 година, бр. 02-435/6 од 10.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7799/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2017/2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7800/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

469.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Вељуса во учебната 2017/2018 година, бр. 01-156/3 од 23.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7800/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2017/2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7801/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

470.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Дабиле во учебната 2017/2018 година, бр. 01-365/2 од 31.10.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7801/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2017/2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2017/2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7802/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

471.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2017/2018 година

1. Се усвојува Анексот на годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ Просениково во учебната 2017/2018 година, бр. 03-451/2 од 22.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7802/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за период I - IX месец 2017 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за период I - IX месец 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7803/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

472.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за период I - IX месец 2017 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за период I - IX месец 2017 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-414/3 од 29.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7803/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица - Гас“Струмица за 2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица - Гас“Струмица за 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 07.12.2017 година.

Бр.09-7804/2 Општина Струмица
11.12.2017 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

473.

Врз основа на член 20-б став 1 алинеја 3 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 07.12.2017 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица - Гас“Струмица за 2018 година

1. Се дава согласност на Годишниот план за вработување на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2018 година, бр. 01-410/1 од 28.11.2017 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7804/1 Совет на општина Струмица
07.12.2017 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.